


Моите 5 моменти за хигиена на рацете

При нега на пациент со централен венски катетер



Дополнителни клучни упатства за централни интравенски катетери

1. **Индикација:** Да се провери дали употребата на централен венски катетер е индицирана. Да се отстрани катетерот кога веќе не е потребен/клинички индициран.
2. **Поставување/одржување/отстранување на катетер.**
 - 2.1 Да се избегнува поставување на катетер во феморалната вена.
 - 2.2 Пред да се постави катетер да се исчисти кожата со антисептик (се препорачува алкохолен раствор на 2% хлорхексидин-глуколат).
 - 2.3 При поставувањето да се користи целосна стерилна лична опрема за заштита (капа, хируршка маска, стерилни ракавици, стерилна престилка, голема стерилна прекривка).
 - 2.4 Да се менуваат газите на секои 2 дена, а транспарентните преврски на секои 7 дена; преврската мора да се замени секогаш кога е видливо извалкана.
 - 2.5 Да се менуваат цевчињата кои се користат за давање крв, крвни продукти, хемотерапија и масни емулзии во рок од 24 часа од почетокот на инфузијата. Да се менуваат сите други цевчиња на секои 96 часа.
 - 2.6 При секое ракување со катетер да се практикува асептична постапка (техника без допир)
 - 2.7 Приклучокот да се чисти најмалку 15 секунди со алкохолен хлорхексидин-глуколат.
3. **Следење:** Да се евидентира времето и датумот на поставување и отстранување на катетерот и на менување на преврската, како и состојбата (визуелниот изглед) на кожата на местото на катетерот секој ден.



Светска здравствена
организација

СПАСЕТЕ ЖИВОТ
Чистете ги рацете

Чистата нега
е побезбедна нега
2005-2015